

За објавување веднаш

Соопштение за јавност

19.09.2012

Нова експозитура на Охридска банка во Гевгелија

Денес, градоначалникот на општина Гевгелија и Претседателот на Управен одбор на Охридска банка ја отворија новата експозитура на банката во Гевгелија.

Охридска банка, Societe Generale Group продолжува да ги зајакнува позициите на македонскиот пазар со подобрување на пристапот до своите клиенти. Со цел да овозможи поголема достапност на производите и услугите и да се приближи до своите клиенти во Гевгелија, Банката отвори нова експозитура во строгиот центар на градот. Исто како и останатите експозитури и оваа е организирана според концептот на Сосиете Женерал и во целост ги исполнува нормативните стандарди на Групацијата од аспект на безбедност и кориснички сервис.

Претседателот на Управен одбор на Охридска банка, Јитка Пантучкова и градоначалникот на општина Гевгелија, Иван Франгов во присуство на почесни гости и стопанственици ја отворија новата експозитура на Охридска банка.

„Недостасуваше црвено-црното квадратче на мапата на експозитури за Гевгелија. Бевме посветени подолг период и чекавме вистинска можност за да го зајакнеме нашето присуство тука. Поради тоа, посебно сме горди на новата експозитура во Гевгелија. Гевгелија со околината претставува многу значаен регион за Охридска банка. Затоа оддаваме посебно значење на оваа инвестиција.“ – истакна Претседателот на Управен одбор на Охридска банка, **Јитка Пантучкова**.

Експозитурата во Гевгелија е отворена за локалната заедница со целосен банкарски сервис за локалното население и за стопанствениците. Градоначалникот на Гевгелија, **Иван Франгов** изрази желби за тесна соработка на локалната заедница со банката: “Очекуваме дека присуството на меѓународниот бренд Societe Generale преку Охридска банка во Гевгелија ќе ја збогати банкарската понуда за нашите жители и ќе ги пресретне очекувањата на компаниите и граѓаните во Гевгелија.” - изјави г. Франгов.

Со новоотворениот објект се проширува деловната мрежа на банката, која брои 28 експозитури, од кои 11 во Скопје, а останатите во градовите широм територијата на Р. Македонија.